



07.05.2018

**ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И  
КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА**

Месец април 2018 се карактеризира како исклучително топол месец со незначителни количества на врнежи.

Највисока средна месечна температура е регистрирана во Гевгелија и Демир Капија од 17.7°C, а најниска во Лазарополе 10.5°C (во Скопје 17.2°C, во Штип и Струмица 17.1°C, во Битола и Прилеп 15.6°C, во Охрид 14.5°C, во Крива Паланка 14.0°C, во Берово 12.1°C и во Маврово 10.6°C).

Споредено со многугодишните просечни вредности за април за период 1981-2010, температурите во април 2018 се значително повисоки, за четири до пет степени. Среднодневните температури беа повисоки во првата декада за два до три степени, а во втората и третата за дури пет до шест степени.

Особено средните максимални вредности на температурата на воздухот беа повисоки од вообичаено (за повеќе од шест степени), а средните минимални температури за повеќе од два степени.

На сите мерни места апсолутните минимални температури беа позитивни, освен во Берово, Маврово и Лазарополе, каде во почетокот на месецот (втори и трети април) се измерени до -2.2°C.

Кон крајот на месецот беа забележани особено високи вредности температурата на воздухот, така да апсолутната максимална температура во Републиката достигна вредности над триесетиот степен (во Гевгелија 31.5°C и Демир Капија 30.9°C на 24ти април).

Во месец април 2018 имаше мал број на денови со врнежи со мало количество на месечна сума на врнежи.

Најголемо количество на врнежи во месецот е измерено во Лазарополе 36мм, а најмало во Гевгелија 6мм. Во Маврово се измерени 32мм, во К.Паланка 31мм, во Битола 27мм, во Д.Капија 21мм, во Берово 20мм, во Штип 19мм, во Прилеп 17мм, во Охрид и Скопје 15мм и во Струмица 9мм.

Споредено со многугодишните просечни вредности, измерените месечни суми на врнежи на сите мерни места се под просекот и тоа за 50% - 90% пониски од просечните вредности.

Изработил:

Александра Стевков

Сузана Алчинова Монеvsка

Одобрил:

Нина Алексовска

Директор,  
м-р Ивица Тодоровски